

СОДРЖИНА

I. ОПШТИ УСЛОВИ	3
II. ПОСТАПКА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ	3
1. ПОСТАПКА СО ПРИМЕНИОТ ОБРАЗЕЦ “БАРАЊЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА”	3
2. ПОВЛЕКУВАЊЕ, ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПОДНЕСЕНО БАРАЊЕ	4
3. РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ.....	4
III. ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА ПО ПОВРШИНА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ	9
IV. ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА ПО ГРЛО ДОБИТОК.....	9
V. ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА.....	11
1. ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА ЗА РАСТИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО	12
1.1. Директни плаќања по обработлива земјоделска површина.....	12
за поделски култури.....	12
1.2. Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1 за одгледување	13
на ориз, сончоглед, пченка и фуражни култури.....	13
1.3. Дополнителни плаќања од подмерка 1.1. за засеани површини со житни култури со сертифициран семенски материјал	14
1.4. Директни плаќања по обработлива земјоделска површина за градинарско производство	15
1.5. Дополнителни плаќања од подмерка 1.4 за производство под контролирани услови на домати, пиперки, краставици и режано цвеќе	16
1.6. Дополнителни плаќања од подмерка 1.4 за градинарски култури продадени во преработувачки капацитети.....	17
1.7. Директни плаќања по површина за одржување на постоечки лозови насади евидентирани во регистарот на лозови насади.....	18
1.8. Директни плаќања по површина за одржување на постоечки овошни насади.....	19
1.9. Дополнителни директни плаќања за овошје предадено во преработувачки капацитети	20
1.10. Директни плаќања за произведен и продаден ориентален ароматичен и полуориентален суров тутун од реколта 2011 година	21
1.11. Директни плаќања за производство на домашен сертифициран семенски материјал за житни и индустриски (освен тутун) култури	21
1.12. Директни плаќања за производство на домашен лозов калем	22
и овошен саден материјал.....	22
1.13. Директни плаќања за подигнати нови лозови насади	23
1.14. Директни плаќања за подигање нови овошни насади	24
2. ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА ЗА СТОЧАРСКО ПРОИЗВОДСТВО.....	25
2.1. Директни плаќања за обележани грла говеда	25
2.2. Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.1 за обележани грла говеда.....	26
2.3. Директни плаќања за произведено и продадено кравјо млеко.....	26
2.4. Директни плаќања за одгледани и заклани грла говеда.....	27
во регистриран кланичен капацитет	27
2.5. Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.4 за одгледани и заклани грла говеда во регистриран кланичен капацитет за производство на месо.....	28
2.6. Директни плаќања за набавка на високостелни јуници со познато потекло и висок генетски потенцијал	29
2.7. Директни плаќања за обележани грла овци од сите категории.....	29
2.8. Директни плаќања за произведено и продадено овчо млеко	30
2.9. Директни плаќања за набавка на машки приплодни грла -	31
оригинили и репродуктори.....	31
2.10. Директни плаќања за обележани грла кози.....	32
2.11. Директни плаќања за произведено и продадено козјо млеко	33

2.12. Директни плаќања за набавка на приплодни машки грла.....	33
2.13. Директни плаќања по грла маторици	34
2.14. Директни плаќања за одгледани и заклани гоеници	35
во регистрирани кланичени капацитети	35
2.15. Директни плаќања за набавка на приплодни грла свињи.....	36
(назимки и нерези).....	36
2.16. Директни плаќања за одгледани и продадени бројлери	36
2.17. Директни плаќања за амортизирани несилки заклани.....	37
во регистрирани кланични капацитети	37
2.18. Директни плаќања за произведени еднодневни	38
бројлерски пилиња.....	38
2.19. Директни плаќања за произведени еднодневни женски пилиња.....	39
од јајценосни хибриди.....	39
2.21. Директни плаќања за набавка на матици	40
2.22. Директни плаќања за подигање на нови површини под медоносна флора (фацелија, еводија и багрем).....	41
2.23. Директни плаќања за фармерско одгледување на ноеви	41
2.23 Директни плаќања за фармерско производство на полжави	42
3. ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА ЗА ОРГАНСКО ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО	43
3.1. Дополнителни плаќања од 30% за подмерките од мерка 1 и 2 сертифицирани како растително и сточарско органско производство и производство во преод.....	43
3.2. Директни плаќања за површини наменети за зелено ѓубрење или угар во плодоред.....	44
3.3. Директни плаќања за преработка на органски производи и органски производи во преод од домашно потекло (вклучително за доработка и пакување на самоникнати видови со органско потекло)	44
3.4. Директни плаќања за продажба на органски производи и органски производи во преод од домашно потекло.....	45
3.5. Посебни директни плаќања за стручна контрола и сертификација.....	46
3.6. Посебни директни плаќања за анализа на својства на почва и производ кај земјоделски стопанства кои имаат извршени агрохемиски, педолошки или анализи на остатоци од пестициди, тешки метали и други материји во 2012 година.....	46
VI. МЕРКИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА ПОДДРШКА ЗА РАЗВОЈ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО (ДРЖАВНА ПОМОШ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО)	48
4. ПОМОШ ЗА ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ	48
5. ПОМОШ ЗА ЗАШТИТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ	48
6. ПОМОШ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ НОСИТЕЛИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО СТОПАНСТВО	49
7. ПОМОШ ВО СТОЧАРСКИОТ СЕКТОР	49
8. ПОМОШ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА ПОВИСОКИ СТАНДАРДИ НА КВАЛИТЕТ	49
8.1. Дополнителна помош до 20% за подмерките 1 и 2 за спроведени стандарди за безбедност во примарното производство	49
8.2. Дополнителна финансиска поддршка по единица производ употребен како суровина за производи со заштитена ознака на потекло, географска ознака или ознака за традиционален специјалитет..	49
8.3. Финансиска помош за надомест на трошоците за воведување на ознака за квалитет	50
8.4. Финансиска помош за надомест на трошоците за примена на ознака за квалитет.....	50
VII. ПРИЛОЗИ.....	51
ПРИЛОГ 1	51
ПРИЛОГ 2	52
ПРИЛОГ 3	55
ПРИЛОГ 4	56

A. ВОВЕД

I. Општи услови

Право на користење на средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2012 година имаат земјоделски стопанства запишани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства (во понатамошен текст: ЕРЗС) кој се води во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (во потамошниот текст: Министерство).

Корисниците на средства треба да ги имаат подмирено сите финансиски обврски кон:

- Министерството,
- Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој (во потамошниот текст: Агенција),
- Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта, за користење на пасишта во државна сопственост и
- Водните заедници, за воден надомест.

Воедно, корисниците на средства од областа на сточарството треба да ги имаат подмирено обврските кои произлегуваат од Наредбата за здравствена заштита на животните и Законот за идентификација и регистрација на животните.

II. Постапка за поднесување на барање

1. Постапка со примениот образец “Барање за директни плаќања”

За да го остварите правото за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2012 година, прв чекор кој треба да го направите е да извршите проверка на податоците за катастарските парцели во Единствениот регистар на земјоделски стопанства кој се води во подрачните единици на Министерството како и проверка на бројната состојба на говеда, овци, кози и пчелни семејства согласно Регистарот идентификација и регистрација на домашни животни кој се води во ветеринарни друштва овластени од Агенцијата за храна и ветеринарство. Доколку е потребно да извршите промени во гореспомнатите регистри потребно е да поднесете барање за промена.

Од оваа година за прв пат барањата се поднесуваат во подрачната единица по место на живеење на барателот (по податоци за адреса од лична карта), односно во подрачната единица каде што барателот е запишан во ЕРЗС, без разлика каде се наоѓаат производните капацитети.

Во подрачната единица на Министерството следи процес на проверка на доставената документација и печатење (принтање) на образецот „Барање за директни плаќања“ кое по електронски пат се пополнува со податоци за катастарските парцели запишани во ЕРЗС и со податоци за говеда, овци и кози запишани во регистарот на животни. Во електронски пополнетото барање барателот треба да пополни податок за културата која ја одгледува за секоја парцела и за која мерка од програмата поднесува барање. Барањето потпишува од страна на подносителот на барањето и од вработено лице во подрачната единица.

Оваа постапка Ви дава можност за Ваша повторна проверка на податоците внесени во барањето и во електронскиот систем, како и автоматска проверка на податоците од регистрите и евиденциите преку кои се врши административна контрола на доставеното барање.

Во подрачната единица добивате потврда за прием на барањето со евидентирана дата на прием.

2. Повлекување, изменување и дополнување на поднесено барање

Барањето за директни плаќања во целост или во делови може да биде повлечено, изменето или дополнето по писмен пат од страна на подносителот најдоцна во рок од 30 дена од поднесувањето, освен доколку носителот на земјоделското стопанство е веќе информиран за намерата од изведување на контрола на самото место или за постоење на нерегуларност во барањето.

Писмена достава за повлекување, изменување и/или дополнување на барањето се доставува до Агенцијата.

ВАЖНО !!!

Барање може да поднесе само носител на земјоделско стопанство.

Нов имотен лист се поднесува само во случај кога има промени во земјоделското стопанство. Доколку податоците за земјоделските парцели претходно пријавени и запишани во ЕРЗС остануваат исти, не се поднесува нов имотен лист.

Доколку имотот е во сопственост на член на стопанството, задолжително се доставува Изјава за носител и членови на семејното земјоделско стопанство заверена на нотар која претставува составен дел на ЕРЗС.

За растително производство барање се поднесува по завршување на сеидба/садење/расадување. Не се пријавуваат површини кои се планираат за сеидба, туку реално насеаните површини.

3. Рок за поднесување на барање

Роковите за поднесување на барање по одделни мерки и подмерки од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2012 година се прикажани во следните табели:

Мерки за поддршка на доходот на земјоделските стопанства:**Табела 1.** Календар за поднесување на барања за директни плаќања за растително производство

Број на подмерка	Назив на подмерката	Рок за поднесување на барање
1.1	Директни плаќања по обработлива земјоделска површина за поделелски култури	До 20 јуни 2012 година
1.2	Дополнителни плаќања од подмерка 1.1 за одгледување на ориз, сончоглед, пченка и фуражни култури	До 20 јуни 2012 година
1.3	Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1. за засеани површини со житни култури со сертифициран семенски материјал	До 20 јуни 2012 година
1.4	Директни плаќања по обработлива земјоделска површина за градинарско производство	До 20 јуни 2012 година
1.5	Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.4 за производство под контролирани услови на домати, пиперки, краставици и режано цвеќе	До 20 јуни 2012 година
1.6	Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.4 за градинарски култури продадени во преработувачки капацитети	До 5 ноември 2012 година
1.7	Директни плаќања по површина за одржување на постоечки лозови насади евидентирани во регистарот на лозови насади	До 20 јуни 2012 година
1.8	Директни плаќања по површина за одржување на постоечки овошни насади	До 20 јуни 2012 година
1.9	Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.8 за овошје предадено во преработувачки капацитети	До 5 ноември 2012 година
1.10	Директни плаќања за произведен и продаден ориентален ароматичен и полуориентален суров тутун од реколта 2011 година	Се исплаќа врз основа на списоци од откупни претпријатија
1.11	Директни плаќања за производство на домашен сертифициран семенски материјал за житни и индустриски култури (освен тутун)	До 20 јуни 2012 година
1.12	Директни плаќања за производство на домашен лозов калем и овошен саден материјал	До 20 јуни 2012 година
1.13	Директни плаќања за подигање на нови лозови насади	До 20 јуни 2012 година
1.14	Директни плаќања за подигање на нови овошни насади	До 20 јуни 2012 година

Табела 2. Календар за поднесување на барања за директни плаќања за сточарско производство

Број на подмерка	Назив на подмерката	Рок за поднесување барање
2.1	Директни плаќања за обележани грла говеда	До 20 јуни 2012 година
2.2	Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.1 за обележани грла говеда	До 20 јуни 2012 година
2.3	Директни плаќања за произведено и продадено кравјо млеко	1. До 30 април за продедено млеко во период од 1 октомври до 31 декември 2011 година; 2. До 15 јуни за продедено млеко во период од 1 јануари до 31 април 2012 година; 3. До 5 ноември за продедено млеко во период од 1 мај до 30 септември 2012 година;
2.4	Директни плаќања за одгледани и заклани грла говеда во регистриран кланичен капацитет	До 20 јуни 2012 година
2.5	Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.4 за одгледани и заклани грла говеда во регистриран кланичен капацитет за производство на месо	До 20 јуни 2012 година
2.6	Директни плаќања за набавка на високостелни јуници со познато потекло и висок генетски потенцијал	До 20 јуни 2012 година
2.7	Директни плаќања за обележани грла овци од сите категории	До 20 јуни 2012 година
2.8	Директни плаќања за произведено и продадено овчо млеко	1. До 30 април за продедено млеко во период од 1 октомври до 31 декември 2011 година; 2. До 15 јуни за продедено млеко во период од 1 јануари до 31 април 2012 година; 3. До 5 ноември за продедено млеко во период од 1 мај до 30 септември 2012 година;
2.9	Директни плаќања за набавка на машки приплодни грла - оригинали и репродуктори	До 20 јуни 2012 година
2.10	Директни плаќања за обележани грла кози	До 20 јуни 2012 година
2.11	Директни плаќања за произведено и продадено козјо млеко	1. До 30 април за продедено млеко во период од 1 октомври до 31 декември 2011 година; 2. До 15 јуни за продедено млеко во период од 1 јануари до 31 април 2012 година; 3. До 5 ноември за продедено млеко во период од 1 мај до 30 септември 2012 година;

2.12	Директни плаќања за набавка на приплодни машки грла	До 20 јуни 2012 година
2.13	Директни плаќања по грла маторици	До 20 јуни 2012 година
2.14	Директни плаќања за одгледани и заклани гоеници во регистрирани кланични капацитети	До 20 јуни 2012 година
2.15	Директни плаќања за набавка на приплодни грла свињи (назимки и нерези)	До 20 јуни 2012 година
2.16	Директни плаќања за одгледани и продадени бројлери	До 20 јуни 2012 година
2.17	Директни плаќања за амортизирани несилки заклани во регистрирани кланични капацитети	До 20 јуни 2012 година
2.18	Директни плаќања за произведени еднодневни бројлерски пилиња	До 20 јуни 2012 година
2.19	Директни плаќања за произведени еднодневни женски пилиња од јајценосни хибриди	До 20 јуни 2012 година
2.20	Директни плаќања по регистрирано презимено пчелно семејство	До 20 јуни 2012 година
2.21	Директни плаќања за набавка на матици	До 20 јуни 2012 година
2.22	Директни плаќања за подигање на нови површини под медоносна флора (фацелија, еводија и багрем)	До 20 јуни 2012 година
2.23	Директни плаќања за фармерско одгледување на ноеви	До 20 јуни 2012 година
2.24	Директни плаќања за фармерско производство на полжави	До 20 јуни 2012 година

Табела 3. Календар за поднесување на барања за директни плаќања за органско земјоделско производство

Број на подмерка	Назив на подмерката	Рок за поднесување барање
3.1	Дополнителни плаќања од 30% за подмерките од мерка 1 и мерка 2 сертифицирани како растително и сточарско органско производство и производство во преод	Поднесување на пријава до 20 јуни а поднесување на барање и комплетна документација до 30 ноември 2012 година
3.2	Директни плаќања за површини наменети за зелено ѓубрење/угар во плодоред	Поднесување на пријава до 20 јуни а поднесување на барање и комплетна документација до 30 ноември 2012 година
3.3	Директни плаќања за преработка на органски производи и органски производи во преод од домашно потекло (вклучително за доработка и пакување на самоникнати видови со органско потекло)	До 1 декември 2012 година

3.4	Директни плаќања за продажба на органски производи и органски производи во преод од домашно потекло	До 1 декември 2012 година
3.5	Посебни директни плаќања за стручна контрола и сертификација	До 1 декември 2012 година
3.6	Посебни директни плаќања за анализа на својства на почва и производ кај земјоделски стопанства кои имаат извршени агрохемиски, педолошки или анализи на остатоци од пестициди, тешки метали и др. материи во 2012 година	До 1 декември 2012 година

Мерки за дополнителна поддршка за развој на земјоделството (државна помош во земјоделството):

Табела 4. Календар за поднесување на барања за државна помош во земјоделството

Број на подмерка	Назив на подмерката	Рок за поднесување барање
4	Помош за премии за осигурување	До 31 август 2012 година
5	Помош за заштита на земјоделското земјиште	До 31 август 2012 година
8	Помош за воведување на повисоки стандарди на квалитет	До 30 ноември 2012 година
8.1	Дополнителна помош до 20% на директните плаќања за спроведени стандарди за безбедност во примарното производство	Поднесување на пријава до 20 јуни а поднесување на барање и комплетна документација до 30 ноември 2012 година
8.2	Дополнителна финансиска поддршка по единица производ употребен како суровина за производи со заштитена ознака на потекло, географска ознака или ознака за традиционален специјалитет	До 30 ноември 2012 година
8.3	Финансиска помош за надоместот на трошоците за воведување на ознака за квалитет	До 30 ноември 2012 година
8.4	Финансиска помош за надоместот на трошоците за примена на ознака за квалитет	До 30 ноември 2012 година

III. Пресметување на директни плаќања по површина земјоделско земјиште

Директните плаќања по површина земјоделско земјиште се пресметуваат на користени површини земјоделско земјиште кои земјоделското стопанство ги пријавува во барањето за директни плаќања, согласно пропишаните услови и барања и не ги надминуваат површините утврдени со административни контроли или контроли на самото место.

Доколку при контролата на самото место се утврди дека големината на површината на земјоделското земјиште е:

- Поголема од големината на површината наведена во барањето за директни плаќања, висината на директните плаќања се пресметува врз основа на големината на површината наведена во барањето;
- Помала до 5% од големината на површината наведена во барањето за директни плаќања, висината на директните плаќања се пресметува врз основа на површината утврдена при контролата намалена за износот од утврдената разлика;
- Помала помеѓу 5% - 30%, или за два хектари од големината на површината наведена во барањето за директни плаќања, висината на директните плаќања се пресметува врз основа на површината утврдена при контролата намалена за износот на утврдената разлика зголемен за два пати и
- Помала од 20% - 50% од големината на површината наведена во барањето за директни плаќања, земјоделското стопанство целосно се исклучува од користење на директни плаќања за дадената година.

По примена на опишаните намалувања, доколку се утврди разлика помеѓу количината на набавено сертифицирано семе согласно барањето за директни плаќања и вистински употребеното сертифицирано семе:

- Помеѓу 2% и 5%, износот на директните плаќања за користење на сертифициран семенски материјал, се намалува за 50% и
- Над 5%, износот на директните плаќања за користење на сертифициран семенски материјал не се исплаќа.

Доколку е поднесено барање за директни плаќања за користење или производство на семенски или саден материјал кој не е вистински употребен, произведен, или официјално сертифициран, земјоделското стопанство се исклучува од директните плаќања за семенски или саден материјал, како и од директните плаќања по површина во годината на поднесување на барањето и во следната година.

IV. Пресметување на директни плаќања по грло добиток

Директните плаќања по грло добиток се пресметуваат за број на животни кој не може да биде поголем од бројот наведен во барањето за директни плаќања согласно пропишаните услови и барања и не го надминува бројот утврден со административна или контрола на самото место.

Директните плаќања по грло добиток се исплаќаат само на земјоделско стопанство кое го задржува истиот број на грла за кои има поднесено барање во периодот на задолжително чување на животните.

Земјоделското стопанство го задржува правото на директни плаќања на бројот на животни за кои поднел барање доколку во текот на периодот на задолжително чување на животните изврши замена на животните без намалување на нивниот број.

Замената треба да се изврши во период од 20 дена од настанот поради кој е неопходно да се изврши замена на животните и истите се внесуваат во Систем за идентификација и регистрација на животни не подоцна од три дена од денот на замената.

Земјоделското стопанство ја информира Агенцијата за замената на животните во рок од 10 дена од извршената замена.

Доколку земјоделското стопанство не ги исполни барањата за задолжителниот период на чување на животните како резултат на виша сила или исклучителни случаи, земјоделското стопанство има право на директни плаќања за бројот на животни во времето на случувањето на вишата сила или исклучителниот случај.

Доколку при контрола на самото место се утврди дека бројот на грла, односно број на пчелни семејства е:

- Поголем од бројот од барањето за директни плаќања, висината на директните плаќања се пресметува врз основа на бројот на грла, односно пчелни семејства наведени во барањето;
- Помал од бројот на грла, односно пчелни семејства во барањето за директни плаќања за најмногу до 10% разлика, висината на директните плаќања која треба да ја добие земјоделското стопанство се намалува за процентот на нерегуларност;
- Помал од бројот на грла, односно пчелни семејства во барањето за директни плаќања од 10-20%, висината на директните плаќања се намалува за процентот на нерегуларност зголемен за два пати; и
- Помал од бројот на грла, односно пчелни семејства во барањето за директни плаќања од 20% - 50%, земјоделското стопанство целосно се исклучува од користење на директни плаќања за дадената година.

Процентот на нерегуларност се пресметува како однос помеѓу бројот на откриени нерегуларни грла и вкупниот број на грла утврден со контролите.

Намалувањето и исклучувањето на директните плаќања нема да се примени во случаи кога како резултат на природни влијанија потврдени од официјалната ветеринарна служба како што се: смрт на животното или последици од болест и смрт на животното како резултат на несреќен случај за кој не е одговорен носителот на земјоделското стопанство и истиот не е во состојба да ги исполни барањата за задолжителниот период на чување на животните. Ова се применува само доколку земјоделското стопанство писмено ја извести Агенцијата за намалување на бројот на животните најдоцна во рок од десет дена од денот на намалувањето.

ВАЖНО за одгледувачите на говеда, овци и кози !!!

Административните проверки на веродостојноста на податоците внесени во барањето ќе се вршат со споредба на податоците од официјалните регистри на животни кои се водат во Агенцијата за храна и ветеринарство.

Ваша обврска е секоја промена на бројната состојба на животните редовно да ја пријавувате во ветеринарната станица.

Пред поднесување на барањето, а најдоцна до 15 март 2012 година проверете ја евидентираната бројна состојба на вашите животни во ветеринарната станица која е одговорна за обележување.

Пријавете ги само оние грла кои планирате да ги чувате до крајниот рок на задолжително чување.

Доколку настане намалување на бројот на животните во периодот на задолжително чување под влијание на виша сила должни сте истото да го пријавите по писмен пат во Агенцијата најдоцна во рок од 10 дена од настанувањето на промената при тоа доставувајќи релевантни докази (потврда) издадени од официјална ветеринарна служба.

V. Исплата на средства

Исплатата на средствата по корисници ја врши Агенцијата.

Исплатата на средства се врши на трансакциски сметки на барателите.

Доколку трансакциската сметка на барателот за 2012 година останува иста со трансакциската сметка од програмата за финансиска поддршка за 2011 година во тој случај со поднесување на барањето, нема потреба од дополнително доставување на копија од истата сметка.

Исплатата ќе се изврши откако ќе се утврди дека барателот ги исполнува условите утврдени во програмата.

Б. МЕРКИ ЗА ПОДДРШКА НА ДОХОДОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА

1. ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА ЗА РАСТИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

1.1. Директни плаќања по обработлива земјоделска површина за поделелски култури

Корисници

Корисници на оваа подмерка може да бидат земјоделските стопанства кои во производна 2011/2012 година имаат засеани површини со следните култури: пченица, јачмен, пченка, рж, овес, ориз, тритикале, сирак, просо, хмељ, леќа, кикирики, соја, сончоглед, маслодајна репка, афион, шеќерна репка, памук, граор, еспарзета, добиточен грашок и наут (слануток), за засеана или одржувана површина со луцерка.

Услови за користење на средствата

Минимум 0,3 ха засеана површина со житни култури во производна 2011/2012 година.

Минимум засеана површина се однесува за секоја култура одделно.

Доколку производните капацитети се во подрачја со ограничени можности за производство минимум засеана површина се намалува за 50%.

Финансиска поддршка

Висината на директните плаќања изнесува 9.000,00 денари по хектар за секоја култура одделно, со редуцирање на висината на поддршката со зголемување на пријавените површини:

1.	од 0,3 до 10 ха	100%
2.	од 10,1 до 50 ха	60%
3.	од 50,1 до 100 ха	30%
4.	над 100 ха	10%

Пример:

Доколку имате засеано 325 ха пченица и 85 ха јачмен, пресметката на висината на финансиската поддршка која ќе ја добиете ќе се изврши на следниов начин:

Пченица: 325 ха	
10 ха	9.000 ден. = 90.000 ден.
40 ха	5.400 ден. = 216.000 ден.
50 ха	2.700 ден. = 135.000 ден.
225 ха	900 ден. = 202.500 ден.

Според пресметката за пченица ќе добиете 643.500,00 денари.

Јачмен: 85 ха	
10 ха	9.000 ден. = 90.000 ден.
40 ха	5.400 ден. = 216.000 ден.
35 ха	2.700 ден. = 94.500 ден.

Според пресметката за јачмен ќе добиете 400.500,00 денари.

Дополнителна финансиска поддршка од 15% се исплаќа за земјоделски имот во подрачја со ограничени можности за производство.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

1. Барање
2. Договор за одгледување на афион (за поднесено барање за афион)

Правно лице:

1. Барање
2. Договор за одгледување на афион (за поднесено барање за афион)

1.2. Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1 за одгледување на ориз, сончоглед, пченка и фуражни култури

Корисници

Корисници на оваа подмерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои имаат засеани површини со ориз, сончоглед, луцерка, еспарзета, граор, добиточен грашок и пченка и поднеле барање за подмерката 1.1 за 2012 година..

Услови за користење на средствата

Минимум 0,3 ха засеана површина во производна 2011/2012 година.

Минимум засеана површина се однесува за секоја култура одделно.

Доколку производните капацитети се во подрачја со ограничени можности за производство минимум засеана површина се намалува за 50%.

Финансиска поддршка

Висината на директните плаќања за ориз и сончоглед изнесува дополнителни 3.000,00 денари по хектар, со редуцирање на висината на поддршката со зголемување на пријавените површини:

1.	од 0,3 до 10 ха	100%
2.	од 10,1 до 50 ха	60%
3.	од 50,1 до 100 ха	30%
4.	над 100 ха	10%

Висината на директните плаќања за луцерка, еспарзета, граор, добиточен грашок и пченка изнесува дополнителни 1.000,00 денари по хектар за секоја култура одделно.

1.3. Дополнителни плаќања од подмерка 1.1. за засеани површини со житни култури со сертифициран семенски материјал

Корисници

Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои имаат засеани површини со житни култури од подмерката 1.1 со сертифициран семенски материјал во производна 2011/2012 година со следните култури: пченица, јачмен, пченка, рж, овес, ориз, тритикале, сирак, просо и хмељ.

Услови за користење на средствата

Минимум 0,3 ха засеана површина со житни култури во производна 2011/2012 година.

Минимум засеана површина се однесува за секоја култура одделно.

Прифатлива количина семе за сеидбена норма по хектар се дадени во Прилог 1.

Финансиска поддршка

Висината на директните плаќања изнесува дополнителни 3.000,00 денари по хектар за секоја култура одделно.

Потребни документи

Покрај документите наведени во подмерката 1.1 дополнително се доставуваат и следните документи:

1. Фискална сметка со пропратен документ за идентификација за припадноста на фискалната сметка (сметкопотврда, испратница, фактура платена во готово)* или
2. Фактура со испратница за набавен семенски материјал вклучително и доказ за извршената исплата по фактура (банков извод од редовна исплата, компензација со банков извод од помината компензација)*.

Во случај кога семенскиот материјал е од сопствено производство, се доставува:

1. Потврда за конечно сертифицирано семе и
2. Испратница во која задолжително ќе биде внесена количината на семенски материјал изразена во килограми.

*Количината на семенскиот материјал мора да биде изразена во килограми.

1.4. Директни плаќања по обработлива земјоделска површина за градинарско производство

Корисници

Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства со исклучок на државни субјекти кои имаат засеани површини со следниве градинарски култури: домати, пипер, лубеница, диња, грав, боранија, грашок, компир, краставици, корнишони, зелка, кељ, кромид, лук, праз, тиквички, тикви, зелена салата, брокула, спанаќ, карфиол, морков, целер, цвекло, пашканат, аспарагус, ротквици, цвеќе и култивирано произведени ароматични и зачински растенија и декоративни садници.

Листата на култивирани лековити, ароматични и зачински растенија за земјоделско производство и декоративни садници кои се предмет на финансиска поддршка за оваа подмерка е дадена во Прилог 2.

Услови за користење на средствата

Минимум 0,2 ха засеана површина со градинарски култури.

Минимум засеана површина се однесува за секоја култура одделно.

Доколку производните капацитети се во подрачја со ограничени можности за производство минимум засеана површина се намалува за 50%.

Финансиска поддршка

Висината на директните плаќања за домати и краставица изнесува 30.000,00 денари по хектар.

Висината на директните плаќања за пипер и компир изнесува 23.000,00 денари по хектар.

За режано цвеќе, грав, боранија, грашок, корнишони, зелка, кељ, кромид, лук, праз, зелена салата, брокула, спанаќ, карфиол, морков, целер, цвекло, пашканат, аспарагус, ротквици и

култивирано произведени ароматични и зачински растенија висината на директните плаќања изнесува 20.000,00 денари по хектар.

За лубеница (калемена), диња, тиква, тиквичка и декоративни садници висината на директните плаќања изнесува 6.000,00 денари по хектар.

Висината на директните плаќања за диња изнесува 10.000,00 денари по хектар.

Дополнителна поддршка за лубеница која не е калемена, износот на поддршката изнесува 10.000,00 денари по хектар.

Дополнителна финансиска поддршка од 15% се исплаќа за земјоделски имот во подрачја со ограничени можности за производство.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

1. Барање
2. Потврда од надлежна институција која ќе потврди дека не е извршено калеменење (за поднесено барање за лубеница која не е калемена)

Правно лице:

1. Барање
2. Потврда од надлежна институција која ќе потврди дека не е извршено калеменење (за поднесено барање за лубеница која не е калемена)

1.5. Дополнителни плаќања од подмерка 1.4 за производство под контролирани услови на домати, пиперки, краставици и режано цвеќе

Корисници

Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства производители на домати, пиперки, краставици и режано цвеќе во затворени простории под контролирани услови и поднеле барање за подмерката 1.4. во 2012 година.

Услови за користење на средствата

Минимум 0,2 ха засадена површина во пластеници или стакленици, со доставен доказ за набавен огревен материјал и остварено производство во 2012 година и истото да е продадено на домашен пазар или остварен извоз најдоцна до 15 мај 2012 година.

Доколку производните капацитети се во подрачја со ограничени можности за производство минимум засеана површина се намалува за 50%.

Финансиска поддршка

Висината на директните плаќања изнесува дополнителни 90.000,00 денари по хектар.

Дополнителна финансиска поддршка од 15% се исплаќа за земјоделски имот во подрачја со ограничени можности за производство.

Потребни документи

Покрај документите наведени во подподрмерката 1.1 дополнително се доставуваат и следните документи:

Семејно земјоделско стопанство:

1. Доказ за набавен огревен материјал
2. Откупна белешка за продадено производство на домашен пазар до 15.05.2012 година

Правно лице:

1. Доказ за набавен огревен материјал
2. Фактура со приемница заверени од овластено лице за продадено производство на домашен пазар до 15.05.2012 година или извозно царинска декларација за остварен извоз до 15.05.2012 година.

1.6. Дополнителни плаќања од подмерка 1.4 за градинарски култури продадени во преработувачки капацитети

Корисници

Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои имаат засадени површини со градинарски култури и поднеле барање за подмерка 1.4 во 2012 година.

Услови за користење на средствата

Минимум 0,2 ха засадена површина со градинарски култури од подмерка 1.4 во 2012 година, остварено производство во 2012 година и истото да е продадено во преработувачки капацитети за зеленчук во период ноември 2011 - октомври 2012 година запишани во Регистарот на одгледувачи на земјоделски производи.

Финансиска поддршка

Висината на директните плаќања изнесува 1,50 ден/кг, освен за пиперки и корнишони за кои висината на директни плаќања изнесува 2,00 ден/кг.

Дополнителна финансиска поддршка од 15% се исплаќа за земјоделски имот во подрачја со ограничени можности за производство.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

1. Барање
2. Договор со преработувачка индустрија за зеленчук
3. Потврда за продадена количина во преработувачка индустрија за зеленчук

Правно лице:

1. Барање
2. Договор со преработувачка индустрија за зеленчук
3. Потврда за продадена количина во преработувачка индустрија за зеленчук

1.7. Директни плаќања по површина за одржување на постоечки лозови насади евидентирани во регистарот на лозови насади

Корисници

Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои имаат површини под лозови насади пријавени-регистрирани во Националниот регистар на лозови насади.

Услови за користење на средствата

Минимум 0,2 ха површина со лозови насади.

Доколку производните капацитети се во подрачја со ограничени можности за производство минимум засеана површина се намалува за 50%.

Финансиска поддршка се исплаќа од втората година од подигнувањето на лозовиот насад.

Прифатливиот број на сертифициран калем за посадочен материјал по хектар е даден во Прилог 3.

Финансиска поддршка

Висината на директните плаќања изнесува 40.000,00 денари по хектар, со редуцирање на висината на поддршката со зголемување на пријавените површини:

1.	од 0,2 до 3 ха	100%
2.	од 3,1 до 10 ха	60%
3.	од 10,1 до 30 ха	30%
4.	над 30 ха	10%

Дополнителна финансиска поддршка од 15% се исплаќа за земјоделски имот во подрачја со ограничени можности за производство.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

1. Барање
2. Потврда за евидентиран лозов насад во регистарот на лозови насади издадена од подрачната единица на Министерството

Правно лице:

1. Барање
2. Потврда за евидентиран лозов насад во регистарот на лозови насади издадена од подрачната единица на министерството

1.8. Директни плаќања по површина за одржување на постоечки овошни насади**Корисници**

Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои имаат овошни насади од видовите и сортите запишани во Националната сортна листа на Република Македонија.

Услови за користење на средствата

Минимум 0,3 ха површина со постоечки овошни насади.

Доколку производните капацитети се во подрачја со ограничени можности за производство минимум засеана површина се намалува за 50%.

Финансиска поддршка се исплаќа од втората година од подигнувањето на овошниот насад.

Прифатливиот број на садници е даден во Прилог 4.

Финансиска поддршка

Висината на директните плаќања изнесува 28.000,00 денари по хектар за: круша, цреша, вишна, кајсија, праска и актинидија.

За постоечки овошни насади со дуња, мушмула, слива, маслинка, калинка, јапонско јаболко, смоква, аронија, боровинка, рибизла, малина, капина и јагода висината на директните плаќања изнесува 25.000,00 денари по хектар.

Висината на директните плаќања за јаболкови насади со број на садници од 400 до 999 садници по хектар изнесува 23.000,00 денари по хектар, и 25.000,00 денари по хектар со број на садници поголем од 999 садници по хектар.

За насади со ореви, бадеми, лешници и костени висината на директните плаќања изнесува 15.000,00 денари по хектар.

Висината на директните плаќања процентуално се намалува со зголемување на пријавените површини:

1.	од 0,3 до 3 ха	100%
2.	од 3,1 до 10 ха	60%
3.	од 10,1 до 30 ха	30%
4.	над 30 ха	10%

Дополнителна финансиска поддршка од 15% се исплаќа за земјоделски имот во подрачја со ограничени можности за производство.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

1. Барање

Правно лице:

1. Барање

1.9. Дополнителни директни плаќања за овошје предадено во преработувачки капацитети

Корисници

Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои имаат површини со овошни насади и поднеле барање за подмерка 1.8 во 2012 година.

Услови за користење на средствата

Минимум 0,3 ха површини со овошни насади од подмерка 1.8 во 2012 година, остварено производство во 2012 година и истото да е продадено во преработувачки капацитети за овошје запишани во Регистарот на откупувачи на земјоделски производи.

Финансиска поддршка

Висината на директните плаќања изнесува 2,00 денари по килограм.

Дополнителна финансиска поддршка од 15% се исплаќа за земјоделски имот во подрачја со ограничени можности за производство.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

1. Барање
2. Договор со преработувачка индустрија за овошје
3. Потврда за продадена количина во преработувачка индустрија за овошје

Правно лице:

1. Барање
2. Договор со преработувачка индустрија за овошје
3. Потврда за продадена количина во преработувачка индустрија за овошје

1.10. Директни плаќања за произведен и продаден ориентален ароматичен и полуориентален суров тутун од реколта 2011 година

Корисници

Корисници на оваа подподмерка се физички и правни лица кои своето производство на тутун од реколта 2011 година го продале во регистрирано откупно претпријатие.

Финансиска поддршка

Висината на директните плаќања изнесува 60,00 денари по килограм.

Реализацијата на оваа подподмерка ќе се врши според списоци за откупени количини доставени од страна на правните лица регистрирани во Регистарот на откупувачи на тутун.

1.11. Директни плаќања за производство на домашен сертифициран семенски материјал за житни и индустриски (освен тутун) култури

Корисници

Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства запишани во Регистар на производители на семенски материјал и кои имаат произведен семенски материјал во 2012 година согласно Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија.

Услови за користење на средствата

Минимум 0,3 ха засеани површини за секоја култура одделно.

Доколку производните капацитети се во подрачја со ограничени можности за производство минимум засеана површина се намалува за 50%.

Финансиска поддршка

Висината на директните плаќања изнесува 15.000,00 денари по хектар, со редуцирање на висината на поддршката со зголемување на пријавените површини:

1.	од 0,3 до 10 ха	100%
2.	од 10,1 до 50 ха	75%
3.	над 50 ха	50%

Дополнителна финансиска поддршка од 15% се исплаќа за земјоделски имот во подрачја со ограничени можности за производство.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

1. Барање
2. Сертификат за произведените количини на семенски материјал

Правно лице:

1. Барање
2. Сертификат за произведените количини на семенски материјал

1.12. Директни плаќања за производство на домашен лозов калем и овошен саден материјал

Корисници

Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства запишани во Регистарот на производители на семенски и саден материјал и кои имаат произведен сертифициран лозов и/или овошен саден материјал во 2012 година.

Услови за користење на средствата

Произведен и продаден домашен лозов калем и овошен саден материјал во 2012 година од регистрирани производители согласно Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија.

Финансиска поддршка

Висината на директните плаќања изнесува 25,00 ден/калем, садница за произведени и продадени калем/садници не земјаки ги во предвид количините за сопствени потреби.

Дополнителна финансиска поддршка од 15% се исплаќа за земјоделски имот во подрачја со ограничени можности за производство.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

1. Барање
2. Сертификат за произведените количини на семенски материјал

Правно лице:

1. Барање
2. Сертификат за произведените количини на семенски материјал

1.13. Директни плаќања за подигнати нови лозови насади

Корисници

Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои имаат подигнато нови површини под лозов насад во период есен 2011 и пролет 2012 година претходно пријавени- регистрирани во Националниот регистар на лозови насади со вински или трpezни сорти.

Услови за користење на средствата

Подигнати нови површини лозов насад на минимална површина од 0.2 ха.

Доколку производните капацитети се во подрачја со ограничени можности за производство минимум засеана површина се намалува за 50%.

Избраните вински сорти мора да бидат во согласност со Правилникот за класификација на сорти на грозје за производство на вино и Листа на одобрени и препорачани вински сорти на грозје по виногорја.

Задолжителен услов е барателот да има извршена агрохемиска анализа на почвата.

Прифатливиот број на сертифициран калем за посадочен материјал по хектар е даден во Прилог 3.

Финансиска поддршка

Висината на директните плаќања изнесува 140.000,00 ден по хектар за винските сорти грозје, а 160.000,00 денари по хектар за трpezни сорти грозје.

Дополнителна финансиска поддршка од 15% се исплаќа за земјоделски имот во подрачја со ограничени можности за производство.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

1. Барање
2. Фискална сметка со испратница или фактура со испратница за набавен саден материјал вклучително и доказ за извршената исплата по фактура
3. Извештај од извршена агрохемиска анализа
4. Потврда за евидентиран лозов насад во регистарот на лозови насади издадена од подрачната единица на министерството

Правно лице:

1. Барање
2. Фактура со испратница за набавен саден материјал вклучително и доказ за извршената исплата по фактура
3. Извештај од извршена агрохемиска анализа
4. Потврда за евидентиран лозов насад во регистарот на лозови насади издадена од подрачната единица на министерството

1.14. Директни плаќања за подигање нови овошни насади

Корисници

Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои имаат подигнато нови овошни насади во период есен 2011 и пролет 2012 година од следниве овошни видови: јаболка, круша, дуња, мушмула, слива, праска, кајсија, цреша, вишна, орев, бадем, лешник, актинидија, рибизла, малина, капина, јагода, маслинка, калинка, јапонско јаболка, аронија, боровинка, питом костен и смоква.

Услови за користење на средствата

Подигнати нови овошни насади на минимална површина од 0,3 ха.

Доколку производните капацитети се во подрачја со ограничени можности за производство минимум засеана површина се намалува за 50%.

Задолжителен услов е барателот да има извршено агрохемиска анализа на почвата.

Прифатливиот број на садници е даден во Прилог 4. Отстапувањата можат да бидат за 10% од прикажаната густина на садењето и прифатливиот број на садници по хектар.

Средствата од оваа мерка ќе се исплатат по извршена проверка од страна на надлежна институција која треба да потврди дека барателот правилно го одржува овошниот насад.

Финансиска поддршка

Висината на директните плаќања изнесува 100.000,00 ден/ха за новоподигнати овошни насади од јаболчести и коскести видови, за јаткастите овошни видови вклучително и костен висината на директните плаќања изнесува 50.000,00 ден/ха.

За новоподигнати јагодести видови висината на директните плаќања изнесува 70.000,00 ден/ха освен за јагода на отворено каде што висината на поддршката изнесува 35.000,00 ден/ха.

Дополнителна финансиска поддршка од 15% се исплаќа за земјоделски имот во подрачја со ограничени можности за производство.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

1. Барање
2. Фискална сметка со испратница или фактура со испратница за набавен саден материјал вклучително и доказ за извршената исплата по фактура
3. Извештај од извршена агрохемиска анализа

Правно лице:

1. Барање
2. Фактура со испратница за набавен саден материјал вклучително и доказ за извршената исплата по фактура
3. Извештај од извршена агрохемиска анализа

2. ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА ЗА СТОЧАРСКО ПРОИЗВОДСТВО

2.1. Директни плаќања за обележани грла говеда

Корисници

Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои одгледуваат говеда, кои имаат обележано и евидентирано грла говеда во Регистарот на говеда.

Услови за користење на средства

Директните плаќања се исплаќаат за оние фарми кои во своето одгледувалиште поседуваат грла говеда кои се евидентирани во Регистарот на говеда и истите ќе ги чуваат најмалку до 31.10.2012 година.

Финансиска поддршка

Висината на директните плаќања изнесува 2.800,00 денари по грло, со редуцирање на висината на поддршката со зголемување на пријавените грла говеда.

Бројот на обележани грла се пресметува скалесто како што следи:

1.	од 1 до 100 грла	100%
2.	од 101 до 150 грла	70%
3.	од 151 до 300 грла	50%
4.	над 301 грла	40%

Дополнителна финансиска поддршка од 15% се исплаќа за земјоделски имот во подрачја со ограничени можности за производство.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

1. Барање
2. Фотокопија од легитимација за регистрирано одгледувалиште (РБО)

Правно лице:

1. Барање
2. Фотокопија од легитимација за регистрирано одгледувалиште (РБО)

2.2. Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.1 за обележани грла говеда

Корисници

Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои одгледуваат говеда, кои ги имаат обележано и евидентирано грла говеда во Регистарот на говеда со исклучок на земјоделските стопанства кои се корисници на директните плаќања од точка 2.3.

Услови за користење на средства

Директните плаќања се исплаќаат за оние фарми кои во своето одгледувалиште поседуваат најмалку 30 грла говеда евидентирани во Регистарот на говеда и истите ќе ги чуваат најмалку до 31.10.2012 година.

Доколку производните капацитети се во подрачја со ограничени можности за производство минимум засеана површина се намалува за 50%.

Финансиска поддршка

Висината на директните плаќања изнесува 1.500,00 денари по грло за женско грло на возраст од 12 до 24 месеци на 31 октомври 2012 година.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

1. Барање
2. Фотокопија од легитимација за регистрирано одгледувалиште (РБО)

Правно лице:

1. Барање
2. Фотокопија од легитимација за регистрирано одгледувалиште (РБО)

2.3. Директни плаќања за произведено и продадено кравјо млеко

Корисници

Корисници на оваа подподмерка се земјоделски стопанства – производители на кравјо млеко регистрирани како одгледувачи на говеда во Регистарот на говеда и сопственото производство го имаат продадено на откупувач на сурово млеко запишан во Регистарот на откупувачи на земјоделски производи за период октомври 2011 – септември 2012 година.

Финансиска поддршка

Висината на директните плаќања изнесува 3,5 денари по литар произведено и продадено кравјо млеко на преработувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло.

Дополнителна финансиска поддршка од 15% се исплаќа за земјоделски имот во подрачја со ограничени можности за производство.

Поднесувањето на барањата и исплатата на средствата ќе се извршува периодично.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

1. Барање
2. Откупна белешка заверена од овластено лице за продадена количина кравјо млеко во преработувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло

Правно лице:

1. Барање
2. Фактура со откупна белешка заверена од овластено лице за предадено млеко на преработувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло.

2.4. Директни плаќања за одгледани и заклани грла говеда во регистриран кланичен капацитет

Корисници

Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои одгледале и продале или заклале говеда во преработувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло за период октомври 2011 – април 2012 година.

Услови за користење на средствата

Одгледани и продадени или заклани говеда во преработувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло за период октомври 2011– април 2012 година.

Финансиска поддршка

Висината на директните плаќања изнесува 1.500,00 денари по продадено или заклано грло говедо во преработувачки капацитети.

Дополнителна финансиска поддршка од 15% се исплаќа за земјоделски имот во подрачја со ограничени можности за производство.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

1. Барање
2. Фотокопија од Легитимација за регистрирано одгледувалиште (РБО)
3. Потврда за заклани грла говеда

Правно лице:

1. Барање
2. Фотокопија од Легитимација за регистрирано одгледувалиште (РБО)
3. Потврда за заклани грла говеда

2.5. Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.4 за одгледани и заклани грла говеда во регистриран кланичен капацитет за производство на месо

Корисници

Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои одгледале и продале или заклале говеда во преработувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло за период октомври 2011 – април 2012 година.

Услови за користење на средствата

Одгледани и продадени или заклани говеда во преработувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло за период октомври 2011– април 2012 година.

Дополнителен услов е грлата говеда да не се помлади од 8 месеци и да не се постари од 18 месеци.

Со оваа мерка се опфатени следниве раси говеда: сименталско, оберинталско, монтафонско, херефорд, шароле, буша и мелези.

Финансиска поддршка

Висината на директните плаќања изнесува 2.000,00 денари по продадено или заклано грло говедо во преработувачки капацитети.

Дополнителна финансиска поддршка од 15% се исплаќа за земјоделски имот во подрачја со ограничени можности за производство.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

1. Барање
2. Фотокопија од Легитимација за регистрирано одгледувалиште (РБО)
3. Потврда за заклани грла говеда

Правно лице:

1. Барање
2. Фотокопија од Легитимација за регистрирано одгледувалиште (РБО)
3. Потврда за заклани грла говеда

2.6. Директни плаќања за набавка на високостелни јуници со познато потекло и висок генетски потенцијал

Корисници

Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои набавиле високостелни педигрирани јуници во период октомври 2011 – април 2012 година.

Услови за користење на средствата

Набавени високостелни педигрирани јуници во период октомври 2011 – април 2012 година. Набавката на високостелните јуници мора да биде од признати организации на одгледувачи на добиток.

Финансиска поддршка

Висината на директните плаќања изнесува 40.000,00 денари по грло за набавени од 1 до 20 грла, 30.000,00 денари по грло за набавени од 21 до 50 грла, 25.000,00 денари по грло за набавени од 51 до 200 грла, 15.000,00 денари по грло за набавени над 200 грла.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

1. Барање
2. Фактура и доказ за платена фактура за купени животни
3. Фотокопија од педигре
4. Потврда од овластена институција за издадено педигре

Правно лице:

1. Барање
2. Финансов документ за купени животни
3. Фотокопија од педигре
4. Потврда од овластена институција за издадено педигре

2.7. Директни плаќања за обележани грла овци од сите категории

Корисници

Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства одгледувачи на овци.

Услови за користење на средствата

Директните плаќања се исплаќаат за оние фарми кои поседуваат минимум 30 грла овци од сите категории евидентирани во Регистарот на овци кој се води во Управата за ветеринарство и истите ќе ги чуваат најмалку до 30.10.2012 година.

Доколку производните капацитети се во подрачја со ограничени можности за производство минимум засеана површина се намалува за 50%.

Финансиска поддршка

Висината на директните плаќања изнесува 1.000,00 денари по грло, со редуцирање на висината на поддршката со зголемување на пријавените грла овци.

Бројот на обележани грла се пресметува скалесто како што следи:

1.	од 30 до 250 грла	100%
2.	од 251 до 500 грла	80%
3.	од 501 до 1000 грла	70%
4.	над 1000 грла	60%

Дополнителни 700,00 денари по грло се исплаќа за женски јагниња кои на 31 октомври 2012 година се на возраст од 6 до 12 месеци.

Дополнителна финансиска поддршка од 15% се исплаќа за земјоделски имот во подрачја со ограничени можности за производство.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

1. Барање
2. Фотокопија од легитимација за регистрирано одгледувалиште (РБО)

Правно лице:

1. Барање
2. Фотокопија од легитимација за регистрирано одгледувалиште (РБО)

2.8. Директни плаќања за произведено и продадено овчо млеко

Корисници

Корисници на оваа подподмерка се земјоделски стопанства – производители на овчо млеко регистрирани како одгледувачи на овци во Регистарот на овци кои сопственото производство

го имаат продадено на откупувач на сурово млеко запишан во Регистарот на откупувачи на земјоделски производи за период октомври 2011 – септември 2012 година.

Финансиска поддршка

Висината на директните плаќања изнесува 3,5 денари по литар произведено и продадено овчо млеко на преработувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло.

Дополнителна финансиска поддршка од 15% се исплаќа за земјоделски имот во подрачја со ограничени можности за производство.

Поднесувањето на барањата и исплатата на средствата ќе се извршува периодично.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

1. Барање
2. Откупна белешка заверена од овластено лице за продадена количина овчо млеко во преработувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло

Правно лице:

1. Барање
2. Фактура со откупна белешка заверена од овластено лице за предадено овчо млеко на преработувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло.

2.9. Директни плаќања за набавка на машки приплодни грла - оригинали и репродуктори

Корисници

Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои набавиле машки приплодни грла во период октомври 2011 – април 2012 година од регистрирани одгледувалишта на приплоден добиток.

Услови за користење на средствата

Набавени машки приплодни грла оригинали и репродуктори во период октомври 2011 – април 2012 година од страна на одгледувачи на овци. Набавката на машките приплодни грла мора да биде од признати организации на одгледувачи на добиток.

Финансиска поддршка

Висината на директни плаќања изнесува 20.000,00 денари по грло оригинали и 5.000,00 денари по грло репродуктори.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

1. Барање
2. Фотокопија од педигре
3. Потврда од овластена институција за издадено педигре
4. Финансов документ за купени животни

Правно лице:

1. Барање
2. Фотокопија од педигре
3. Потврда од овластена институција за издадено педигре
4. Фактура и банков извод за платена фактура за купени животни

2.10. Директни плаќања за обележани грла кози

Корисници

Корисници на оваа подмерка се семејни земјоделски стопанства одгледувачи на кози.

Услови за користење на средствата

Директни плаќања се исплаќаат за оние фарми кои поседуваат минимум 10 грла кози од сите категории евидентирани во Регистарот на кози и истите ќе ги чуваат најмалку до 30.10.2012 година.

Финансиска поддршка

Висината на директните плаќања изнесува 900,00 денари по грло од сите категории и дополнителни 300,00 денари за женски кози кои на 31 октомври 2012 година се на возраст од 6 до 12 месеци.

Дополнителна финансиска поддршка од 15% се исплаќа за земјоделски имот во подрачја со ограничени можности за производство.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

1. Барање
2. Фотокопија од легитимација за регистрирано одгледувалиште (РБО)

Правно лице:

1. Барање
2. Фотокопија од легитимација за регистрирано одгледувалиште (РБО)

2.11 Директни плаќања за произведено и продадено козјо млеко

Корисници

Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства – производители на козјо млеко регистрирани како одгледувачи на кози во Регистарот на кози и сопственото производство го имаат продадено на откупувач на сурово млеко запишан во Регистарот на откупувачи на земјоделски производи за период октомври 2011 – септември 2012 година.

Финансиска поддршка

Висината на директните плаќања изнесува 3,5 денари по литар произведено и продадено козјо млеко на преработувачки капацитети запишани во Регистарот на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло.

Дополнителна финансиска поддршка од 15% се исплаќа за земјоделски имот во подрачја со ограничени можности за производство.

Поднесувањето на барањата и исплатата на средствата ќе се извршува периодично.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

1. Барање
2. Откупна белешка заверена од овластено лице за продадена количина козјо млеко во преработувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло

Правно лице:

1. Барање
2. Фактура со откупна белешка заверена од овластено лице за предадено козјо млеко на преработувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло.

2.12. Директни плаќања за набавка на приплодни машки грла

Корисници

Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои набавиле приплодни машки грла во период октомври 2011 – април 2012 година од признати организации на одгледувачи на добиток.

Услови за користење на средствата

Набавени приплодни грла кози од страна на регистрирани одгледувачи на кози.

Набавката на приплодни грла кози мора да биде од признати организации на одгледувачи на добиток.

Финансиска поддршка

Висина на директните плаќања изнесува 4.500,00 денари по набавено приплодно грло.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

1. Барање
2. Финансов документ за купени животни
3. Фотокопија од педигре
4. Потврда од овластена институција за издадено педигре

Правно лице:

1. Барање
2. Фактура и доказ за платена фактура за купени животни
3. Фотокопија од педигре
4. Потврда од овластена институција за издадено педигре

2.13. Директни плаќања по грла маторици

Корисници

Корисници на оваа подмерка се семејни земјоделски стопанства кои одгледуваат маторици.

Услови за користење на средствата

Финансиската поддршка ќе се исплаќа за оние фарми кои поседуваат минимум 3 грла маторици и истите ќе ги чуваат најмалку до 31.10.2012 година.

Финансиска поддршка

Висината на директните плаќања изнесува 900,00 денари по грло маторица.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

1. Барање
2. Потврда за бројна состојба на маторици издадена од регистрирана ветеринарна станица

Правно лице:

1. Барање
2. Потврда за бројна состојба на маторици издадена од регистрирана ветеринарна станица

2.14. Директни плаќања за одгледани и заклани гоеници во регистрирани кланични капацитети
Корисници

Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои одгледале и заклале гоеници во регистрирани кланични капацитети.

Услови за користење на средствата

Директните плаќања се исплаќаат за оние фарми кои одгледале и продале минимум 5 грла во регистрирани кланични капацитети со минимална тежина од 90 кг по продадено грло во период од октомври 2011 до април 2012 година.

Финансиска поддршка

Висината на директните плаќања изнесува 1.000,00 ден по грло, со редуцирање на висината на поддршката со зголемување на пријавените гоеници.

Во однос на бројот на одгледани и продадени гоеници се пресметува скалесто како што следи:

1.	од 3 до 5 000 грла	100%
2.	од 5 001 до 10 000 грла	80%
3.	од 10 001 до 15 000 грла	50%
4.	над 15 000 грла	30%

Дополнителна финансиска поддршка од 15% се исплаќа за земјоделски имот во подрачја со ограничени можности за производство.

Потребни документи**Семејно земјоделско стопанство:**

1. Барање
2. Потврда за заклани гоеници

Правно лице:

1. Барање
2. Потврда за заклани гоеници

2.15. Директни плаќања за набавка на приплодни грла свињи (назимки и нерези)

Корисници

Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои набавиле приплодни грла свињи од признати организации на одгледувачи на добиток.

Услови за користење на средствата

Набавени приплодни грла свињи од страна на одгледувачи на свињи во период од октомври 2011 до април 2012 година. Набавката на приплодните грла свињи мора да биде од признати организации на одгледувачи на добиток.

Финансиска поддршка

Висината на директните плаќања изнесува 25.000,00 денари по грло за набавка на приплодни грла оригинали и 5.000,00 денари по грло за набавка на приплодни грла хибриди.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

1. Барање
2. Финансов документ за купени животни
3. Фотокопија од педигре
4. Потврда од овластена институција за издадено педигре

Правно лице:

1. Барање
2. Фактура и банков извод за платена фактура за купени животни
3. Фотокопија од педигре
4. Потврда од овластена институција за издадено педигре

2.16. Директни плаќања за одгледани и продадени бројлери

Корисници

Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои имаат одгледано и продадено бројлери во период октомври 2011 – април 2012 година.

Услови за користење на средствата

Финансиската поддршка се исплаќа за оние фарми кои одгледале и продале бројлери во период октомври 2011 – април 2012 година.

Финансиска поддршка

Висината на директните плаќања изнесува 30,00 денари по пиле.

Дополнителна финансиска поддршка од 15% се исплаќа за земјоделски имот во подрачја со ограничени можности за производство.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

1. Барање
2. Потврда за заклана живина

Правно лице:

1. Барање
2. Потврда за заклана живина

2.17. Директни плаќања за амортизирани несилки заклани во регистрирани кланични капацитети

Корисници

Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои заклале и/или продале амортизирани несилки во регистрирани кланични капацитети во период октомври 2011 – април 2012 година.

Услови за користење на средствата

Финансиската поддршка ќе се исплаќа за оние фарми кои одгледале, заклале и/или продале минимум 2000 амортизирани несилки во регистрирани кланични капацитети.

Финансиска поддршка

Висината на директните плаќања изнесува 25,00 денари/несилка.

Дополнителна финансиска поддршка од 15% се исплаќа за земјоделски имот во подрачја со ограничени можности за производство.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

1. Барање
2. Потврда за заклана живина

Правно лице:

1. Барање
2. Потврда за заклана живина

2.18. Директни плаќања за произведени еднодневни бројлерски пилиња

Корисници

Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои произвеле и продале еднодневни бројлерски пилиња.

Услови за користење на средствата

Финансиската поддршка ќе се исплаќа за оние фарми кои произвеле и продале еднодневни бројлерски пилиња во период од октомври 2011 – април 2012 година.

Финансиска поддршка

Висината на директните плаќања изнесува 3,00 денари/пиле.

Дополнителна финансиска поддршка од 15% се исплаќа за земјоделски имот во подрачја со ограничени можности за производство.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

1. Барање
2. Финансов документ за продадени еднодневни бројлерски пилиња
3. Копија од записник од официјален ветеринар за произведени еднодневни бројлерски пилиња

Правно лице:

1. Барање
2. Финансов документ за продадени еднодневни бројлерски пилиња
3. Копија од записник од официјален ветеринар за произведени еднодневни бројлерски пилиња

2.19. Директни плаќања за произведени еднодневни женски пилиња од јајценосни хибриди

Корисници

Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои произвеле и продале еднодневни женски пилиња од јајценосни хибриди.

Услови за користење на средствата

Финансиската поддршка ќе се исплаќа за оние фарми кои произвеле и продале еднодневни женски пилиња од јајценосни хибриди во период од октомври 2011 – април 2012 година.

Финансиска поддршка

Висината на директните плаќања изнесува 3,00 денари/пиле.

Дополнителна финансиска поддршка од 15% се исплаќа за земјоделски имот во подрачја со ограничени можности за производство.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

1. Барање
2. Финансов документ за продадени еднодневни пилиња-јајценосни хибриди
3. Копија од записник од официјален ветеринар за произведени еднодневни женски пилиња од јајценосни хибриди

Правно лице:

1. Барање
2. Финансов документ за продадени еднодневни пилиња-јајценосни хибриди
3. Копија од записник од официјален ветеринар за произведени еднодневни женски пилиња од јајценосни хибриди

2.20. Директни плаќања за регистрирано презимено пчелно семејство

Корисници

Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои поседуваат регистрирани презимени пчелни семејства.

Услови за користење на средствата

Финансиската поддршка се исплаќа за оние фарми кои поседуваат минимум 35 регистрирани презимени пчелни семејства.

Доколку производните капацитети се во подрачја со ограничени можности за производство минимум засеана површина се намалува за 50%.

Финансиска поддршка

Висината на директните плаќања изнесува 600,00 денари по регистрирано пчелно семејство.

Дополнителна финансиска поддршка од 15% се исплаќа за земјоделски имот во подрачја со ограничени можности за производство.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

1. Барање

Правно лице:

1. Барање

2.21. Директни плаќања за набавка на матици

Корисници

Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои поседуваат пчелни семејства – нуклеуси и имаат купено матици во период октомври 2011 – април 2012 година.

Услови за користење на средствата

Директните плаќања се исплаќаат за оние пчелари кои поседуваат минимум 15 презимени пчелни семејства и имаат купено најмногу 10 матици во период октомври 2011 – април 2012 година од одобрено и регистрирано одгледувалиште на пчелни матици.

Финансиска поддршка

Висината на директните плаќања изнесува 500,00 денари по набавена матица независно од вредноста на набавката.

Дополнителна финансиска поддршка од 15% се исплаќа за земјоделски имот во подрачја со ограничени можности за производство.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

1. Барање
2. Финансов документ за купени матици

Правно лице:

1. Барање
2. Финансов документ за купени матици

2.22. Директни плаќања за подигање на нови површини под медоносна флора (фацелија, еводија и багрем)

Корисници

Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои поседуваат минимум 35 презимени пчелни семејства и имаат посеана или засадена површина со следните медоносни растенија: фацелија, еводија или багрем.

Услови за користење на средствата

Финансиска поддршка се исплаќа за оние одгледувачи на пчели кои поседуваат минимум 35 презимени пчелни семејства и во 2012 година имаат посеана или засадена површина од минимум 0,2 ха со медоносни растенија (фацелија, еводија или багрем).

Доколку производните капацитети се во подрачја со ограничени можности за производство минимум засеана површина се намалува за 50%.

Финансиска поддршка

Висината на директните плаќања изнесува 2.500,00 ден/ха и 8,00 ден/садница.

Дополнителна финансиска поддршка од 15% се исплаќа за земјоделски имот во подрачја со ограничени можности за производство.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

1. Барање

Правно лице:

1. Барање

2.23. Директни плаќања за фармерско одгледување на ноеви

Корисници

Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои одгледуваат ноеви и имаат регистрирано одгледувалиште.

Услови за користење на средствата

Директните плаќања се исплаќаат за оние фармери кои одгледуваат минимум 4 возрасни единки ноеви.

Финансиска поддршка

Висината на финансиската поддршка ќе изнесува 1.700,00 ден/глава.

Дополнителна финансиска поддршка од 15% се исплаќа за земјоделски имот во подрачја со ограничени можности за производство.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

1. Барање
2. Потврда за број на возрасни единки ноєви

Правно лице:

1. Барање
2. Потврда за број на возрасни единки ноєви

2.23 Директни плаќања за фармерско производство на полжави

Корисници

Корисници на оваа подмерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои одгледуваат полжави и имаат регистрирано одгледувалиште.

Услови за користење на средствата

Директните плаќања се исплаќаат за оние фармери кои одгледуваат полжави на минимум 0,2 ха вкупна производна површина на фармата.

Финансиска поддршка

Висината на директните плаќања изнесува 90.000,00ден/ха.

Дополнителна финансиска поддршка од 15% се исплаќа за земјоделски имот во подрачја со ограничени можности за производство.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

1. Барање
2. Потврда за одгледувалиште на полжави

Правно лице:

1. Барање
2. Потврда за одгледувалиште на полжави

3. ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА ЗА ОРГАНСКО ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО

3.1. Дополнителни плаќања од 30% за подмерките од мерка 1 и 2 сертифицирани како растително и сточарско органско производство и производство во преод

Корисници

Корисници на оваа мерка се земјоделски стопанства кои имаат сертифицирано растително и сточарско органско производство и производство во преод од мерките 1 и 2.

Услови за користење на средствата

Директни плаќања се исплаќаат за оние производители кои имаат сертифицирано растително или сточарско органско производство или производство во преод согласно Законот за органско земјоделско производство.

Финансиска поддршка

Висината на директните плаќања се зголемува за 30% во однос на директните плаќања предвидени во мерките за растителното и сточарското производство.

За овоштарското и лозарското производство висината на директните плаќања се пресметува скалесто и тоа:

1.	од 0,1 до 10 ха	100%
2.	од 10,1 до 40 ха	60%
3.	од 40,1 до 60 ха	30%
4.	над 60 ха	10%

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

1. Барање
2. Договор со овластено акредитирано тело за вршење стручна контрола во органското земјоделско производство
3. Фотокопија од Сертификат за извршена стручна контрола од страна на овластено акредитирано тело

Правно лице:

1. Барање
2. Договор со овластено акредитирано тело за вршење стручна контрола во органското земјоделско производство,
3. Фотокопија од Сертификат за извршена стручна контрола од страна на овластено акредитирано тело

3.2. Директни плаќања за површини наменети за зелено ѓубрење или угар во плодород

Корисници

Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои имаат површини наменети за зелено ѓубрење или угар во плодород.

Услови за користење на средствата

Финансиската поддршка се исплаќа за површини на кои се одгледуваат тревни смеси кои служат за зелено ѓубрење или пак површините не се користат за земјоделско производство (се оставаат за угар во плодород).

Финансиска поддршка не се исплаќа доколку угарот се применува повеќе од една година на иста површина.

Финансиска поддршка

Висината на директните плаќања изнесува 3.500,00 денари/ха.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

1. Барање
2. Договор со овластено акредитирано тело за вршење стручна контрола во органското земјоделско производство
3. Фотокопија од Сертификат за извршена стручна контрола од страна на овластено акредитирано тело

Правно лице:

1. Барање
2. Договор со овластено акредитирано тело за вршење стручна контрола во органското земјоделско производство
3. Фотокопија од Сертификат за извршена стручна контрола од страна на овластено акредитирано тело

3.3. Директни плаќања за преработка на органски производи и органски производи во преод од домашно потекло (вклучително за доработка и пакување на самоникнати видови со органско потекло)

Корисници

Корисници на оваа подмерка се производители кои имаат произведено преработки од примарни земјоделски органски производи или производи во преод од домашно потекло или

пак имаат извршено доработка и пакување на самоникнати видови со органско потекло и истите ги имаат продадено.

Финансиска поддршка

Висината на директните плаќања изнесува 2% од вредноста на произведените и продадените производи со максимален износ до 150.000,00 денари по оператор.

Потребни документи

Правно лице:

1. Барање
2. Договор со овластено акредитирано тело за вршење стручна контрола во органското земјоделско производство
3. Фотокопија од Сертификат за преработка за извршена стручна контрола од страна на овластено акредитирано тело
4. Финансов документ за продадени производи

3.4. Директни плаќања за продажба на органски производи и органски производи во преод од домашно потекло

Корисници

Корисници на оваа подмерка се правни лица кои вршат трговија или извоз на свежи и преработени органски производи и органски производи во преод од домашно потекло.

Финансиска поддршка

Висината на директните плаќања изнесува 5% од вредноста на продадени/извезени производи со максимален износ до 150.000,00 денари по оператор.

Потребни документи

Правно лице:

1. Барање
2. Договор со овластено акредитирано тело за вршење стручна контрола во органското земјоделско производство
3. Фотокопија од Сертификат за извршена стручна контрола од страна на овластено акредитирано тело за производите кои се предмет на продажба
4. Финансов документ за продадени производи во Република Македонија или Извозно царинска декларација за извезени производи.

3.5. Посебни директни плаќања за стручна контрола и сертификација

Корисници

Корисници на оваа подмерка се субјекти од областа на органското земјоделско производство кои имаат добиено сертификат од овластено тело во 2012 година.

Финансиска поддршка

Висината на директните плаќања изнесува 50% од трошоците за добиен сертификат од овластено тело во 2012 година.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

1. Барање
2. Договор со овластено акредитирано тело за вршење стручна контрола во органското земјоделско производство
3. Фотокопија од Сертификат за извршена стручна контрола од страна на овластено акредитирано тело
4. Фактура и доказ за платена фактура за стручна контрола и сертификација

Правно лице:

1. Барање
2. Договор со овластено акредитирано тело за вршење стручна контрола во органското земјоделско производство,
3. Фотокопија од Сертификат за извршена стручна контрола од страна на овластено акредитирано тело
4. Фактура и доказ за платена фактура за стручна контрола и сертификација

3.6. Посебни директни плаќања за анализа на својства на почва и производ кај земјоделски стопанства кои имаат извршени агрохемиски, педолошки или анализи на остатоци од пестициди, тешки метали и други материи во 2012 година

Корисници

Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои имаат агрохемиски, педолошки или анализи на остатоци од пестициди, тешки метали и други материи во 2012 година.

Финансиска поддршка

Висината на директните плаќања изнесува 70% од трошоците за анализа без ДДВ, но не повеќе од 9.000,00 денари по земјоделско стопанство.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

1. Барање
2. Договор со овластено акредитирано тело за вршење стручна контрола во органското земјоделско производство,
3. Фотокопија од Сертификат за извршена стручна контрола од страна на овластено акредитирано тело
4. Извештај од лабораторија за извршена анализа
5. Финансов документ за извршена анализа

Правно лице:

1. Барање
2. Договор со овластено акредитирано тело за вршење стручна контрола во органското земјоделско производство,
3. Фотокопија од Сертификат за извршена стручна контрола од страна на овластено акредитирано тело
4. Извештај од лабораторија за извршена анализа
5. Финансов документ за извршена анализа

VI. МЕРКИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА ПОДДРШКА ЗА РАЗВОЈ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО (ДРЖАВНА ПОМОШ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО)

4. ПОМОШ ЗА ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

Корисници

Корисници се земјоделски стопанства кои ги имаат исполнето критериумите од програмата и располагаат со следните максимални капацитети:

- а) лозови и овошни насади до 5ха
- б) градинарски култури до 2ха
- в) тутун до 1ха
- г) житни култури до 10ха
- д) пчелни семејства до 100

5. ПОМОШ ЗА ЗАШТИТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ

Корисници

Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои имаат извршено агрохемиски или педолошки анализи во 2012 година.

Финансиска поддршка

Висината на финансиската поддршка изнесува 70% од трошоците за анализа, но не повеќе од 9.000,00 денари по земјоделско стопанство.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

- 1. Барање
- 2. Извештај од извршена агрохемиска анализа
- 3. Финансов документ за извршена агрохемиска анализа

Правно лице:

- 1. Барање
- 2. Извештај од извршена агрохемиска анализа
- 3. Финансов документ за извршена агрохемиска анализа

6. ПОМОШ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ НОСИТЕЛИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО СТОПАНСТВО

Помош за одделни категории на носители на земјоделско стопанство е дополнителна помош која се доделува на земјоделски стопанства корисници на директни плаќања во износ поголем во однос на останатите корисници за:

- 5% за правно лице регистрирано во ЕРЗС како земјоделско стопанство кое е основано од носителот или членот на семејното земјоделско стопанство со целокупниот земјоделски имот на семејното земјоделско стопанство освен објекти за домување или престојување на земјоделските производители и
- 10% за категориите на млад земјоделец или жена носител на семејно земјоделско стопанство.

Помошта се дава најмногу за период од пет години од уписот на промената во ЕРЗС.

7. ПОМОШ ВО СТОЧАРСКИОТ СЕКТОР

Мерката е наменета за покривање на административни трошоци за воспоставување и одржување на матично книговодство и трошоци за извршени испитувања за утврдување на генетскиот квалитет или приносот во сточарството.

8. ПОМОШ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА ПОВИСОКИ СТАНДАРДИ НА КВАЛИТЕТ

Корисници се физички и правни лица кои имаат воведено стандарди за квалитет на земјоделски прехранбени производи и преработки и се регистрирани во регистар на корисниците на заштитени географски називи согласно Закон за индустриска сопственост.

8.1. Дополнителна помош до 20% за подмерките 1 и 2 за спроведени стандарди за безбедност во примарното производство

Оваа помош се применува на семејни земјоделски стопанства и правни лица кои поседуваат сертификат за спроведени стандарди за безбедност (ГЛОБАЛГАП) примарно земјоделско производство во 2012 година. Висината на поддршката се зголемува за 20% во однос на поддршката за подмерките од мерка 1 и мерка 2.

8.2. Дополнителна финансиска поддршка по единица производ употребен како суровина за производи со заштитена ознака на потекло, географска ознака или ознака за традиционален специјалитет

Оваа помош се применува на семејни земјоделски стопанства и правни лица кои своето производство/одгледување и продажба на количината од употребената суровина за земјоделски прехранбен производ со заштитен географски назив и традиционален специјалитет согласно Законот за квалитет на земјоделски производи, и ја предале во преработувачки капацитети. Висината на поддршката изнесува 0,50 ден/кг./литар продадена суровина за подмерките од мерките 1 и 2.

8.3. Финансиска помош за надомест на трошоците за воведување на ознака за квалитет

Оваа помош се применува на производители на земјоделски или прехранбени производи за првата година од запишувањето во Регистарот на корисници на заштитена географска ознака или Регистарот на корисници на заштитена ознака на потекло или Регистарот на корисници на традиционален специјалитет најдоцна до 2012 година кој се води во Министерството. Висината на помошта за овој подмерка изнесува 300.000,00 денари за заштитен производ со географска ознака, ознака за потекло или традиционален специјалитет.

8.4. Финансиска помош за надомест на трошоците за примена на ознака за квалитет

Оваа помош се применува на производители на земјоделски или прехранбени производи кои се запишани во Регистарот на корисници на заштитен географски назив (географска ознака или ознака за потекло) кој се води во Државниот завод за индустриска сопственост најдоцна до 2012 година. Висината на помошта на оваа подмерка изнесува 5% од вредноста на продадениот производ, но не повеќе од 150.000,00 денари за заштитен производ по географска ознака, ознака за потекло или традиционален специјалитет.

VII. ПРИЛОЗИ

ПРИЛОГ 1

Просечни количини семе по хектар

Вид	Маса на 1000 зрна	Сеидбена норма		Просечно кг/ха
		број зрна на м2	кг/ха	
Пченица	40-45	600-700	250-300	270
Јачмен	35-40	450-500	160-200	180
Тритикале	45-55	450-550	240-300	250
‘Рж	40-50	450-500	180-250	200
Овес	30-35	400-450	120-160	140
Ориз	37-44	450-500	170-220	200
Пченка	300-500	6,5-8,0	20-40	30
Сирак	20-30	6,0-12,0	10-30	20

ПРИЛОГ 2

ЛИСТА НА КУЛТИВИРАНИ ЛЕКОВИТИ, АРОМАТИЧНИ И ЗАЧИНСКИ РАСТЕНИЈА ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО

1. *Valeriana officinalis* – мачкина трева (одолен, валеријан)
2. *Inula Helenum* L. Asteraceae – оман (голем корен, волско око)
3. *Ocimum basilicum* L (Lamiaceae) – босилек
4. *Trigonella foenum graecum* L (Leguminosae) – грчко семе (пискавица, сминдух)
5. *Angelica archangelica* L. (Umbelliferae) - ангелика
6. *Digitalis lanata* Ehrh. (Scrophulariaceae) – волнест напрсток (бесник)
7. *Chamomilla recutita* L. (или *Matricaria chamomilla*) - камилица
8. *Centaurea cyanus* L. – синчец
9. *Lavandula angustifolia* L. - лаванда
10. *Linum usitatissimum* L. - лен
11. *Silybum marianum* L. (Asteraceae) – (сикавица, диваартичока, бадељ – овасесрпско-хрватски термини на растението)
12. *Melissa officinalis* L. – маточина (пчелина трва, лимон трева)
13. *Papaver somniferum* - афион
14. *Petroselinum crispum* - магдонос
15. *Mentha piperita* L - нане
16. *Calendula officinalis* L. - невен
17. *Salvia officinalis* L. - жалфија
18. *Achillea millefolium* L. – ајдучкатрева
19. *Echinacea purpurea* (*angustifolia*) – сончевшешир
20. *Platanus lanceolata* L. – теснолистентегавец
21. *Hibiscus officinalis* L. - изоп
22. *Pimpinella anisum* L. - анасон
23. *Arnica montana** - арника
24. *Urtica dioica* L. (Urticaceae)* - коприва
25. *Gentiana lutea* L. (Gentianaceae)* - линчура
26. *Hypericum perforatum* L. (Hypericaceae) * - кантарион
27. *Verbascum phlogolides* | *Verbascum densiflorum* – лопен
28. *Malva silvestris* L. – црнслез (дивслез, големслез)
29. *Althaea officinalis* L. (Malvaceae) – белслез
30. *Saturea hortensis* (*montana*) L. (Lamiaceae) – чубрица
31. *Anetum graveolens* L. (Umbelliferae) - копар
32. *Artemisia dracunculus* (Asteraceae) – естрагон,
33. *Foeniculum vulgare* , var. *dulce* – сладоканасон (*feniculum*)
34. *Humulus lupulus* L. - хмел
35. *Coriandrum sativum* L. – кориандер
36. *Majorana hortensis* (*origanum majorana*) L. – мајоран
37. *Sinapis alba* L. – белсинап
38. *Thymus vilgaris* L. - тимјан
39. *Artemisia absinthium* L. – пелин (белпелин, питомпелин)

А. ЛЕКОВИТИ РАСТЕНИЈА:

-КУЛТИВИРАНИ РАСТЕНИЈА

-САМОНИКЛИ РАСТЕНИЈА

КУЛТИВИРАНИ ЛЕКОВИТИ РАСТЕНИЈА:

1. Valeriana officinalis – мачкина трева (одолен, валеријана)
2. Inula helenium L. Asteraceae – оман (голем корен, волско око)
3. Ocimum basilicum L. (Lamiaceae) – босилек
4. Trigonella foenum-graecum L. (Leguminosae) – грчко семе (сминдух)
5. Angelica archangelica L. (Umbelliferae) – снгилика
6. Digitalis lanata Ehrh. (Scrophulariaceae) – волнест напрсток
7. Chamomilla recutita L. – камилица
8. Centaurea cyanus L. – синчец
9. Lavandula angustifolia L. – лаванда
10. Linum usitatissimum L. – лен
11. Silybum marianum L. – сикавица, дива артичока, бадељ
12. Melissa officinalis L. – маточина (пчелина трева, лимон трева)
13. Papaver somniferum – афион
14. Petroselinum crispum – магдонос
15. Mentha piperita L. – нане
16. Calendula officinalis L. – невен
17. Salvia officinalis L. – жалфија
18. Achillea millefolium L. – ајдучка трева
19. Echinacea purpurea (angustifolia) – сончев шешир,
20. Platanus lanceolata L. – теснолистен тегавец
21. Hissopus officinalis L. – изоп
22. Pimpinella anisum L. – анасон

САМОНИКЛИ И КУЛТИВИРАНИ ЛЕКОВИТИ РАСТЕНИЈА:

1. Arnica montana* – арника
2. Urtica dioica L. (Urticaceae)* – коприва
3. Gentiana lutea L. (Gentianaceae)* – линкура
4. Hypericum perforatum L. (Hypericaceae, но поправилно е Clusiaceae) * – кантарион
5. Chamomilla vulgaris L. – (камилица)
6. Verbascum phlogoides i Verbascum densiflorum – лопен
7. Malva sylvestris L. – црнслез (дивслез, големслез)
8. Achillea millefolium L. – ајдучка трева
9. Verbascum phlogoides i Verbascum densiflorum (лопен)
10. Althaea officinalis L. (malvaceae) – бел слез

Б. КУЛТИВИРАНИ ЗАЧИНСКИ РАСТЕНИЈА:

1. Satureja hortensis (montana) L. (Lamiaceae) – чибица
2. Anethum graveolens L. (Umbelliferae) – копар
3. Artemisia dracunculus (Astraceae) – естрагон

4. *Foeniculum vulgare*, var. dulce – сладок анасон (fenikulum)
5. *Humulus lupulus* L – хмел
6. *Coriandrum sativum* L. - кориандер
7. *Majorana hortensis* (*origanum majorana*) L. - мајоран
8. *Petroselinum crispum* - магдонос
9. *Sinapsis alba* L. – бел синап
10. *Thimus vilgaris* L. - тимјан
11. *Artemisia absinthium* L. – пелин (бел пелин, питом пелин)
12. *Carum carvi* – ким

ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЈА

Ред. Бр.	Четинарски (иглолисни) видови
1	<i>Cedrus</i> spp.
2	<i>Chamaecyparis law. allumi</i>
3	<i>Chamaecyparis elwodi</i>
4	<i>Chamaecyparis law. columnaris</i>
5	<i>Cupressus</i> spp.
6	<i>Cryptomeria japonica</i>
7	<i>Juniperus retinospora</i>
8	<i>Juniperus com hibernica</i>
9	<i>Juniperus horizontalis</i>
10	<i>Juniperus skyrocel</i>
11	<i>Juniperus chin. Blue variety</i>
12	<i>Pinus mugo</i>
13	<i>Pinus</i> spp.
14	<i>Picea pungens</i>
15	<i>Picea excelsa</i>
16	<i>Sequoia gigantea</i>
17	<i>Taxus</i> spp.
18	<i>Thuja occ. Plicata</i>
19	<i>Thuja occ. Rozentalie</i>
20	<i>Thuja occ. wudvordii</i>
21	<i>Thuja occ. Reingold</i>
22	<i>Thuja occ. Plicata</i>
23	<i>Thuja occ. Berkman</i>
24	<i>Thuja occ. Smaragd</i>

ПРИЛОГ 3

Прифатлив број на сертифициран калем за посадочен материјал по хектар

Растојание меѓу редовите (м)	Растојание меѓу лозовите во редот (во метри)								
	0.7.	0.9.	1.1.	1.2.	1.3.	1.5.	1.7.	1.9.	2.0.
1.2	11.905	9.259	7.576	6.944	6.410	5.556	4.902	4.386	4.176
1.4	10.204	7.936	6.494	5.952	5.495	4.762	4.202	3.760	3.571
1.6	8.929	6.944	5.682	5.208	4.808	4.167	3.676	3.289	3.125
1.8	7.936	6.173	5.051	4.630	4.274	3.704	3.268	2.924	2.778
2.0	7.134	5.556	4.545	4.167	3.846	3.333	2.941	2.632	2.500
2.2	6.494	5.050	4.132	3.788	3.497	3.030	2.674	2.392	2.273
2.4	5.952	4.629	3.788	3.472	3.205	2.778	2.451	2.193	2.083
2.6	5.494	2.778	3.496	3.205	2.959	2.564	2.262	2.024	1.923
2.8	5.102	3.968	3.247	2.976	2.747	2.381	2.101	1.880	1.786
3.0	4.762	3.704	3.030	2.778	2.564	2.222	1.961	1.754	1.667
3.2	4.464	3.472	2.841	2.604	2.404	2.083	1.838	1.645	1.562
3.4	4.202	3.268	2.674	2.451	2.262	1.961	1.730	1.548	1.471
3.6	3.968	3.086	2.525	2.315	2.137	1.852	1.634	1.462	1.389

ПРИЛОГ 4

Табела за прифатлив број на овошки - садници по хектар за постоечки производни овошни насади подигнати до пролет 2012 година по овошни видови и за ново подигнати производни насади од есен 2011 до пролет 2012 година.

Ред. број	Овошен вид	Прифатливиот број на садници по хектар е над
1.	јаболка	- за новоподигнат насад е 800 - за одржување на постоечки насади е 400
2.	круши	330
3.	дуњи	500
4.	мушмула	550
5.	слива	330
6.	праски	330
7.	кајсија	400
8.	цреша	240
9.	вишна	500
10.	орев	70
11.	бадем	330
12.	лешник	500
13.	питом костен	200
14.	актинидија (киви)	550
15.	маслинка	330
16.	калинка	620
17.	јапонско јаболко	330
18.	смоква	500
19.	аронија	1400
20.	боровинка	2200
21.	рибизла	3330
22.	малина	8000
23.	капина	1250
24.	јагода	31000